



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	16.12.2020 година ден месец година Свети Николе Број 16	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 100000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
--	--	--

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за донесување на Урбанистички план за село Трстеник, КО Трстеник, Општина Свети Николе бр. 0801- 973 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 16. 12. 2020 година.

Бр.0901- 975
16. 12. 2020 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа член 22, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 39, став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/2016, 64/18 и 168/18), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 16.12.2020 година донесе:

О Д Л У К А

**за донесување на Урбанистички план за село Трстеник, КО Трстеник,
Општина Свети Николе**

Член 1

Со оваа Одлука СЕ ДОНЕСУВА Урбанистички план за село Трстеник, КО Трстеник, Општина Свети Николе, за плански период 2016-2026 година, Општина Свети Николе, со технички број 3179 од ноември 2020 година, изработен од ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци.

Член 2

Границата на планскиот топфат е дадена во графичкиот прилог и претставена описно

- На север границата минува по северната граница на парцелите КП бр. 1103 и КП бр. 1104, сече локален патен правец и повторно продолжува минувајќи по границите на парцели како и по оската на локален патен правец се до КП 1191.
- Источната граница минува по источната граница на парцелата КП 1186, продолжува по оската на локален патен правец, по границата на КП 1216 и други парцели се до КП 1230, минува по оската на локален патен правец се до КП 1309.
- Јужната граница минува по границите на КП 1309, 1308, 1306, 1307 се до јужната граница на КП 1270.
- Западната граница минува по западната страна на КП 1270, 1269, 1259 се до западната граница на КП 1103.

Планскиот опфат е со површина од **9.3 ха**

Член 3

Соурбанистичкиот план се утврдени следните класи на намени:

А – Домување

А1 – семејнодомувањевостанбеникуќи

Д – Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори

Д1 – парковскозеленило

Д2 – заштитнозеленило

Д3 – спорт и рекреација

Е – Инфраструктура

Е1 – комуналнаинфраструктура

Е2 – комунална супраструктура-(ТС-трафостаници)

Член 4

Составен дел на оваа Одлука се:

- Текстуален и графички дел од планот УПС Трстеник, КО Трстеник, Општина Свети Николе, со технички број 3179 од ноември 2020 година, изработен од ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци
- СОГЛАСНОСТ од Министерството за транспорт и врски бр.24-7506/2 од 06.10.2020 год.
- Извештај од јавна презентација и јавна анкета бр.1002-281/24 од 23.01.2020 год.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр. 0801- 973
16.12.2020
Свети Николе

Совет на општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алкесов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за доделување на општински признанија и награди за 2020 година бр. 0801- 974 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16. 12. 2020 година.

Бр.0901- 975/2
16. 12. 2020 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на Одлуката за востановување на општински признанија и награди бр.0801-563 од 13.11.2015 година („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр.15/15) и Правилник за начинот, критериумите и постапката за доделување на признанија и награди на Општина Свети Николе бр. 0801-653 од 29.11. 2019 година („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр.19/19)Советот на Општина Свети Николе, на ден 16.12. 2020 година донесе

О Д Л У К А

за доделување на општински признанија и награди за 2020 година

член 1

За значајни остварувања и постигнувања во вкупниот општествен развој, унапредување на локалната самоуправа во Општината, заштита и унапредување на животната средина и во другите области на животот и трудот што претставуваат посебен придонес за вкупниот напредок и афирмација на Општина Свети Николе.

ПЛАКЕТА се доделува на:

- МИК Свети Николе – за 60 години постоење и успешна работа
- ОЖО Свети Николе – за 30 години постоење

ПРИЗНАНИЕ се доделува на:

- Марио Панев – за посебен придонес во афирмација на спортот
- Валентина Велкова – жена претприемач на годината
- Славче Костев - индивидуален земјоделец
- Димитар Лазов – придонес за развој на уметноста и културата
- Здравен дом „Гаврило Гаврилски,, Свети Николе
- Итна медицинска помош – Свети Николе
- ГИЖ – Свети Николе
- Црвен крст на РСМ општински орган Свети Николе
- Александар Панев

БЛАГОДАРНИЦА

- Центар за јавно здравје Велес
- Ивица Поцков
- Никола Глигоров
- Дејан Петрушев
- ТППЕ
- ЈКП „Комуналец,, – Свети Николе
- ДПД Свети Николе
- Извиднички одред „Гоце Делчев,, Свети Николе
- МВР ПС – Свети Николе
- ДПТУ,, Ројал – Колар,, Свети Николе

член 2

Парични награди се доделуваат на :

Христијан Милановски – ученик во СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе во износ од 10.000,00 денари.

- за најдобар ученик во средно образование за учебната 2019/2020

Антонела Владева - ученичка во ООУ “Кирил и Методиј” - Свети Николе во износ од 6.000,00 денари.

- За најдобар ученик во основно образование за учебната 2019/2020

Андреја Ивановска – ученичка во ООУ “Даме Груев” – с.Ерцелија во износ од 6.000,00 денари.
 - За најдобар ученик во основно образование за учебната 2019/2020

Евгенија Тасева – ученичка во ООУ “Гоце Делчев” – Свети Николе во износ од 6.000,00 денари.
 - За најдобар ученик во основно образование за учебната 2019/2020

Димитар Димковски – ученик во ОУ”Гоце Делчев“ Свети Николе во износ од 3.000,00 денари..
 - За освоено прво место во основно образование на литературен конкурс на тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Филип Димовски – ученик во ООУ”Даме Груев” – Свети Николе во износ од 1.500,00 денари.
 - За освоено второ место во основно образование на литературен конкурс на тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Теодосија Маркова- ученичка во ООУ ”Кирили Методиј” – Свети Николе во износ од 1.000,00 денари.
 - За освоено трето место во основно образование на литературен конкурс на тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Теона Кировска- ученичка во СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе во износ од 3.000,00 денари.
 - За освоено прво место во средно образование на литературен конкурс на тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Евдокија Маркова - ученичка во СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе во износ од 1.500,00 денари.
 - За освоено второ место во средно образование на литературен конкурс на тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Ивана Славковска - ученичка во СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе во износ од 1.000,00 денари.
 - За освоено трето место во средно образование на литературен конкурс на тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Мартина Денкова - ученичка во СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе во износ од 3.000,00 денари.
 - за освоено прво место во средно образование на ликовен конкурс на тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Теона Кировска - ученичка во СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе во износ од 1.500,00 денари.
 - За освоено второ место во средно образование на ликовен конкурс на тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Андријана Тасева - ученичка во СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе во износ од 1.000,00 денари.
 - За освоено трето место во средно образование на ликовен конкурс на тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Сандра Петрова - ученичка во ООУ “Гоце Делчев” – Свети Николе во износ од 3.000,00 денари.
 - За освоено прво место во основно образование на ликовен конкурс на тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Андреја Ивановска - ученичка во ООУ "Даме Груев" с.Ерџелија во износ од 1.500,00 денари.
 - За освоено второ место во основно образование на ликовен конкурс на тема "Свети Никола"-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Мери Карадаковска - ученичка во ООУ "Кирил и Методиј" Свети Николе во износ од 1.000,00 денари.

- За освоено трето место во основно образование на ликовен конкурс на тема "Свети Никола"-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Марјан Зафиров - професор по физика во СОУ „Кочо Рацин“

во износ од 10.000,00 денари.

- За просветен работник на годината за учебната 2019/2020 год

член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Свети Николе".

Бр.0801- 974
16.12. 2020 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Кире Алексов с.р.

СОДРЖИНА

1.Одлука за донесување на Урбанистички план за село Трстеник, КО Трстеник,

Општина Свети Николестр1

2.Одлука за доделување на општински признанија и награди за 2020 година стр.3

Бр. 0801- 976
16.12 . 2020 година
Свети Николе